



## НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Дирекција за финансиска стабилност, банкарска регулатива и решавање банки  
Бр.16-12090/1

Скопје, 15.4.2021 година

**До  
сите банки  
- на внимание на Управниот одбор**

Предмет: Барање за доставување податоци

Почитувани,

За потребите на вршење на редовните анализи на Народната банка, на банкарскиот и на финансискиот систем, ве молиме да ги доставите следниве податоци:

### **I. Податоци кои претежно се однесуваат за 2020 година:**

1. Распределба на добивката за 2020 година (образец бр. 1);
2. Депозити од небанкарските финансиски институции – резиденти, со состојба на 31.12.2020 година (образец бр. 2);
3. Износ и структура на вложувањата на банките во други финансиски институции и во нефинансиски субјекти, со состојба на 31.12.2020 година (образец бр. 3);
4. За банките што се членки на берзата – износ на приходите врз основа на брокерските провизии остварени при работа со физички лица во 2020 година;
5. За банките што вршат продажба на осигурителни полиси – износ на бруто полисирани премии и број на продадени осигурителни полиси, според намената на осигурувањето и според договарачот на осигурувањето, во текот на 2020 година (образец бр. 4, табели бр. 1 и 2);
6. За банките што ги осигуруваат кредитите кај друштвата за осигурување – преглед на осигурените кредити на банката кај друштвата за осигурување, со состојба на 31.12.2020 година и преглед на платените бруто-премии од банката за осигурување кредити и наплатените штети од друштвата за осигурување врз основа на осигурените кредити, во текот на 2020 година (образец бр. 4, табели бр. 3 и 4);
7. Преглед на кредитната изложеност обезбедена со полиса за осигурување на животот, со состојба на 31.12.2020 година (образец бр. 5);

---

#### **Народна банка на Република Северна Македонија**

бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефони: 02 3108-108 (Централа); 02 3108-175

Факс: 02 3108-357 (Централа); 02 3108-348

[www.nbrm.mk](http://www.nbrm.mk)

8. Наплатени штети врз основа на кредити обезбедени со полиси за животна осигурување, кадешто се случил ризичен настан покриен со полисите за животна осигурување, вклучително и износ и број на овие кредити, за периодот од 2016 - 2020 година (образец бр. 6);
9. Преглед на кредитната изложеност чиешто обезбедување е заштитено со важечка полиса за имотно осигурување, со состојба на 31.12.2020 година (образец бр. 7);
10. Трошоци за информатичка технологија и софтвер (вклучително и трошоци за лиценцирање на софтвер) за 2020 година (образец бр. 8).

## **II. Податоци кои се однесуваат на првиот квартал од 2021 година:**

11. Структура на кредитната изложеност кон физички лица според одделни кредитни производи и според висината на месечните примања, со состојба на 31.3.2021 година (образец бр. 9);
12. Преглед на изворите на финансирање на банката од матичните субјекти, вклучително и поврзаните лица со нив, со состојба на 31.3.2021 (образец бр. 10);
13. Податоци за износот на отпишаните побарувања и наплатените отпишани побарувања од физички лица, нефинансиски правни лица и останати нефинансиски лица, во првиот квартал од 2021 година (образец бр. 11);
14. Податоци за износот и бројот на станбените кредити одобрени на физички лица, коишто користат субвенционирање на станбен кредит, согласно Законот за субвенционирање на станбен кредит ("Службен весник на Република Македонија" бр. 158/11, 24/13, 43/14, 109/14 и 6/16 и "Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 101/19). Прашањето го одговараат банките коишто, согласно со погоренаведениот закон, склучиле договор со Министерството за финансии за одобрување на субвенционирани станбени кредити под услови и на начин утврдени со овој закон (образец бр. 12);
15. Податоци за вкупните кредити на нефинансиските друштва според дејности, валута и големина на друштвата, со состојба на 31.3.2021 година (Образец бр. 13);
16. Податоци за нефункционалните кредити на нефинансиските друштва според дејности, валута и големина на друштвата, со состојба на 31.3.2021 година (Образец бр. 14);
17. Податоци за вкупните кредити на нефинансиските друштва врз основа на финансирање на проекти, по дејности и валута, со состојба на 31.3.2021 година (Образец бр. 15);
18. Податоци за нефункционалните кредити на нефинансиските друштва врз основа на финансирање на проекти, по дејности и валута, со состојба на 31.3.2021 година (Образец бр. 16);

19. Износ на кредити во 000 денари, коишто се реструктурирани заради ковид-19 во текот на првиот квартал од 2021 година, со состојба на 31.3.2021, одделно за домаќинствата и нефинансиските друштва.

Ве молиме да ги доставите овие податоци до Дирекцијата за финансиска стабилност, банкарска регулатива и решавање банки по електронски пат на [VaskovM@nbrm.mk](mailto:VaskovM@nbrm.mk) , најдоцна до 17.5.2021 година.

Обрасците доставени во прилог на овој допис можете да ги преземете од интернет-страницата на Народната банка, во делот Супервизија/Извештаи, показатели, презентации и обрасци/Обрасци/Обрасци за банки.

За евентуални прашања при подготвувањето на бараните податоци, обратете се до Михајло Васков ([VaskovM@nbrm.mk](mailto:VaskovM@nbrm.mk) ).

Со почит,

Директор  
Наташа Андреева

---